



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. 09-12010/

\_\_\_\_\_ 2018 година  
СКОПЈЕ

## ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЈА ЗА 100 ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ

Склучен на ден \_\_\_\_\_ година помеѓу:

1. **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**, со седиште на ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје, претставувано од министерот д-р Арбер Адеми (во натамошниот текст: давател на стипендија) од една страна и

2. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_,  
(име, татково име и презиме)  
со адреса на живеење на ул. „\_\_\_\_\_“ бр.\_\_\_\_\_, со ЕМБГ  
\_\_\_\_\_, ученик во \_\_\_\_\_ година во  
„\_\_\_\_\_“ - \_\_\_\_\_ во учебната  
(назив на средното училиште)  
2018/2019 година (во натамошниот текст: корисник на стипендија) од друга страна.

### Член 1

Предмет на овој договор е обезбедување и користење на стипендија за талентиран ученик кој е запишан во јавните или приватните средни училишта во Република Македонија, согласно „Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година“ со број 09-11975/2 од 09.10.2018 година (во натамошниот текст: Конкурсот), утврдување на износот на стипендијата и регулирање на правата и обврските на договорните страни.

### Член 2

Давателот на стипендијата за учебната 2018/2019 година на корисникот на стипендијата му обезбедува стипендија во месечен износ од 2.970,00 денари, за девет месеци во годината (од септември до мај).

### Член 3

Давателот на стипендијата се обврзува стипендијата од член 2 на овој договор да ја исплаќа на трансакциска сметка на корисникот на стипендијата.

### Член 4

Корисникот на стипендија се обврзува:

1. Редовно да ја запишува наредната годината на образование, да **постигне континуиран одличен успех 5,00** согласно Конкурсот и да го заврши средното образование во рокот предвиден со Законот за средното образование.

2. На почетокот на секоја учебна година, до давателот на стипендијата да достави потврда за запишана наредна година на школување и свидетелство со остварен успех од претходната година, **најдоцна до 30 септември секоја година**, се до завршувањето на средното образование.

3. Во случај на промени чие настанување влијае врз условите за стекнување или користење на правото на стипендија, како што се: промена на училиштето, прекинување на понатамошно школување, добивање стипендија од друга установа или фирма, престој во

странство, како и други промени, корисникот на стипендијата е должен за тоа да го извести давателот на стипендијата во рок од 15 дена дена од денот кога настанала промената, во спротивно давателот на стипендијата ќе изврши наплата на веќе исплатените стипендии.

4. На денот на потпишувањето на договорот да достави број на трансакциона сметка, од било која банка во Република Македонија, на која давателот на стипендијата ќе врши исплата на средствата од член 2 на овој договор.

#### **Член 5**

Правото на користење на стипендија престанува доколку:

- корисникот на стипендија не ги исполнува обврските од член 4 на овој Договор;
- не ја заврши годината на школување;
- не ја запише наредната година на школување и најдоцна до 30 септември не достави потврда за запишана наредна година на школување и свидетелство со остварен успех од претходната година;
- не го заврши школувањето во рокот предвиден со Законот за средното образование;
- ја заврши годината на школување со успех помал од предвидениот во Конкурсот;
- добие стипендија или кредит од друга установа или фирма за што е должен веднаш да го извести давателот на стипендијата.

#### **Член 6**

Во случај на спор, договорните страни се согласни истиот да го решава Основниот суд Скопје II Скопје.

#### **Член 7**

Овој договор е составен во три еднообразни примероци, од кои два за давателот на стипендијата и еден примерок за корисникот на стипендијата.

Договорот се смета за склучен откако ќе го потпишат договорните страни.

**ДАВАТЕЛ НА СТИПЕНДИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

**МИНИСТЕР,**  
**Dr. Arbër Ademi**

**КОРИСНИК НА СТИПЕНДИЈА**

\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(име и презиме на родител/старател)

Изготвил: Антонета Маневска  
Прегледал: Кенан Сали  
Одобрил: Анастасија Трајковска